



СЛУЖБЕН

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 СКОПЈЕ, П. ФАК 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 5 септември 1984
Скопје
Број 28

Претплата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 30 тин. Жиро сметка 40100-603-12498

334.

Врз основа на член 5 од Законот за условите и начинот на користење на средствата на солидарноста за отстранување на последиците од елементарни непогоди во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 18/76 и 30/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ

Член 1

Од средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди им се доделуваат средства на општините и тоа:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Општина Кавадарци | 12,0 мил. динари |
| 2. Општина Неготино | 5,0 мил. динари. |

Член 2

Средствата на солидарноста се доделуваат на општините од член 1 на оваа одлука, без обврска на враќање, за отстранување на последиците од градот што ги зафати во август 1984 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1288/1
16 август 1984 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

335.

Врз основа на член 174 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 10/83), Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРИПРАВНИЧКИОТ СТАЖ И ЗА СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат планот и програмата за приправничкиот стаж и за стручниот испит на здравствените работници, условите што треба да ги исполнуваат здравствените организации во кои се изведува приправничкиот стаж односно се полага стручниот испит, образецот и начинот на водењето на евиденција за приправничкиот стаж, поблиските услови за полагање на стручниот испит, за составот и работата на испитните комисии, како и образецот на уверението за положениот стручен испит.

II. ПЛАН И ПРОГРАМА НА ПРИПРАВНИЧКИОТ СТАЖ

A. План на приправничкиот стаж

Член 2

Приправничкиот стаж на здравствените работници со високо образование кој трае 1 година се изведува според следниот план:

1. За здравствените работници со завршен медицински факултет:

- | | |
|----------------------------|---------|
| 1) општа медицина: | |
| — општа медицина | 60 дена |
| 2) група интерна медицина: | |
| — интерна медицина | 30 дена |
| — заразни болести | 20 дена |
| — пнеумофтизиологија | 15 дена |
| — дерматовенерологија | 10 дена |
| — невропсихијатрија | 10 дена |
| — трансфузиологија | 10 дена |

3) група хирургија:

- | | |
|------------------------------------|---------|
| — општа хирургија и трауматологија | 30 дена |
| — оториноларингологија | 10 дена |
| — офталмологија | 10 дена |

4) група заштита на жени, деца и младина:

- | | |
|---------------------|---------|
| а) акушерство | |
| од тоа: | |
| — диспансер за жени | 15 дена |
| — породилиште | 30 дена |

- | | |
|-------------------------------|---------|
| б) заштита на деца и младина: | |
| — диспансер за деца и младина | 30 дена |
| — стационарно лекување | 15 дена |

- | | |
|---|---------|
| 5) група превентивна медицина: | |
| — медицина на трудот | 15 дена |
| — епидемиологија | 15 дена |
| — хигиена | 15 дена |
| — социјална медицина со организација на здравствената дејност | 10 дена |

- | | |
|--------------------|---------|
| 6) судска медицина | 10 дена |
|--------------------|---------|

2. За здравствените работници со завршен стоматолошки факултет:

- | | |
|---|---------|
| — општа стоматологија | 70 дена |
| — болести на заби и уста | 70 дена |
| — детска и превентивна стоматологија | 60 дена |
| — орална хирургија | 45 дена |
| — максилнофацијална хирургија | 15 дена |
| — ортопедија на вилицы | 30 дена |
| — стоматолошка протетика | 60 дена |
| — социјална медицина со организација на здравствената дејност | 10 дена |

3. За здравствените работници со завршен фармацевтски факултет:

- | | |
|--|----------|
| а) во аптека: | |
| — фармацевтска технологија и фармакодинамија | 140 дена |

б) во лабораторија:	
— За испитување на лекови	75 дена
— медицинско-биохемиска	45 дена
— За испитување на прехранбени производи	45 дена
— токсиколошко-хемиска	45 дена
в) социјална медицина со организација на здравствената дејност	10 дена

Член 3

Приправничкиот стаж на здравствените работници со више образование кој трае 9 месеци се изведува 6 месеци на работното место на работни задачи за кои е примен приправникот и 3 месеци по поедини гранки на медицината според следниот план:

1. За здравствените работници со више образование — медицинска насока (медицински сестри — медицински техничари):

— интерна медицина	15 дена
— хирургија	20 дена
— педијатрија	20 дена
— патронажа	20 дена
— здравствено воспитување	15 дена

2. За здравствените работници со више образование — со санитарна насока (санитарни техничари):

— епидемиологија	30 дена
— хигиена со санитарна техника и дезинфекција, дезинсекција и дератизација	30 дена
— микробиологија	20 дена
— заразни болести	10 дена

3. За здравствените работници со више образование — лабораториска насока (лабораториски техничари):

— медицинска биохемија	30 дена
— микробиологија	30 дена
— санитарна хемија	15 дена
— трансфузиологија	15 дена

4. За здравствените работници со више образование — фармацевтска насока (фармацевтски техничари):

— медицинска технологија	45 дена
— медицинска биохемија	15 дена
— броматологија	15 дена
— трансфузиологија	15 дена

5. За здравствените работници со више образование — радиолошка насока (рендген техничари):

— рендген техника	45 дена
— рендген дијагностика и терапија	30 дена
— заштита од јонизирачки зрачења	15 дена

6. За здравствените работници со више образование — стоматолошка насока (забни техничари):

— стоматолошка техника со технологија	30 дена
— стоматолошка протетика	30 дена
— ортопедија на вилици и заби	15 дена
— детска и превентивна стоматологија	15 дена

7. За здравствените работници со више образование — физиотерапевтска насока (физиотерапевтски техничари):

— физикална терапија	45 дена
— рехабилитација	15 дена
— работно-окупациона терапија	15 дена
— балнеотерапија	15 дена

8. За здравствените работници со више образование — акушерска насока (виши акушерки):

— гинекологија и акушерство	45 дена
— педијатрија — одделение за новороденчиња	15 дена
— патронажа	15 дена
— здравствено воспитување	15 дена

Член 4

Приправничкиот стаж на здравствените работници со средно наочено образование кој трае 6 месеци се изведува три месеци на работното место и три месеци по поедини гранки на медицината според следниот план:

1. За здравствените работници со средно наочено образование — медицинска насока (медицински сестри — медицински техничари):

а) интерна медицина	15 дена
б) хирургија	15 дена
в) педијатрија	15 дена
г) трансфузиологија	10 дена
д) општа ординација	15 дена
е) патронажа	20 дена

2. За здравствените работници со средно наочено образование — санитарна насока (санитарни техничари):

а) епидемиологија	30 дена
б) хигиена со санитарна техника и дезинфекција, дезинсекција и дератизација	30 дена
в) микробиологија	20 дена
г) заразни болести	10 дена

3. За здравствените работници со средно наочено образование — лабораториска насока (медицински лаборанти):

а) медицинска биохемија	30 дена
б) микробиологија	30 дена
в) санитарна хемија	15 дена
г) трансфузиологија	15 дена

4. За здравствените работници со средно наочено образование — фармацевтска насока (фармацевтски техничари):

а) фармацевтска технологија	45 дена
б) медицинска биохемија	15 дена
в) броматологија	15 дена
г) трансфузиологија	15 дена

5. За здравствените работници со средно наочено образование — стоматолошка насока (забни техничари):

а) стоматолошка техника со технологија	30 дена
б) стоматолошка протетика	30 дена
в) ортопедија на вилици и заби	15 дена
г) детска и превентивна стоматологија	15 дена

6. За здравствените работници со средно наочено образование — физиотерапевтска насока (физиотерапевтски техничари):

а) физикална терапија	45 дена
б) рехабилитација	15 дена
в) работно-окупациона терапија	15 дена
г) балнеотерапија	15 дена

7. За здравствените работници со средно наочено образование — акушерска насока (акушерки):

а) гинекологија и акушерство	45 дена
б) педијатрија — одделение за новороденчиња	15 дена
в) патронажа	15 дена
г) здравствено воспитување	15 дена

Б. Програма за приправничкиот стаж

Член 5

Во текот на приправничкиот стаж приправникот — здравствен работник со завршен медицински факултет треба да овладее и тоа:

1) во гранката општа медицина — дијагностика и терапија на оние заболувања што најчесто се јавуваат, како и методи на следење на здравствената состојба на населението и на еколошките услови; домашно лекување на болен, оценување на работоспособноста и спроведување на мерките во областа на примарната и секундарната превенција.

Во текот на приправничкиот стаж во рамките на гранката општа медицина, покрај работата од точка 1 на претходниот став, приправникот ги запознава и амбулантните и диспанзерските методи на работа и практичните постапки што се спроведуваат во соработка со други дејности во здравствени организации;

2) во групата интерна медицина — клинички и лабораториски методи на работа заради утврдување дијагноза кај интерни, заразни, пневмофтизиолошки, кожни и невропсихијатриски заболувања; лекување; рана рехабилитација и акутни и ургентни состојби; диспанзерски и епидемиолошки методи на работа и превенција на заболувањата; основи на радиографијата, посебно рендген-дијагностиката на градните органи, како и епидемиологија на масовни хронични заболувања;

3) во групата хирургија — амбулантно-поликлиничка хирургија со тежиште врз примарната обработка на раните, постапка кај изгоретини, како и основи на травматологијата: дијагностика на акутни и ургентни состојби; третирање на состојбата на шок и основни принципи на реанимацијата;

4) во групата на медицинските гранки што се занимаваат со здравствена заштита на жените — преглед на бремени жени, активно водење на нормално породување; прифаќање на новороденче, вршење ревизија на утерусот; контрола и нега на лунки; методи на работата на диспанзерите за жени и советувалиштата за бремени жени, за контрацепција и за рак; дијагноза, терапија и тријажа на почести гинеколошки заболувања;

5) во групата на медицинските гранки што се занимаваат со здравствена заштита на децата и младината — методи на работата на диспанзерите и советувалиштата за предучилишни и училишни деца; превенција на заболувањата против кои постојат имунолошки средства за заштита; рана дијагноза и терапија; основи на активната здравствена заштита на децата и младината, како што се: систематски прегледи, вакцинација, патронажа, исхрана, здравствено воспитување и др.;

6) во групата превентивна медицина — спроведување на основните мерки кои од аспект на хигиената се преземаат во животната и работната средина, а посебно спроведување на мерките за спречување и сузбивање на заразните болести; методологија на вршење епидемиолошка анкета и изведување и практична примена на средствата за дезинфекција, дезинсекција и дератизација; основи на заштитата од јонизирачки зрачења; методологија на водењето на евиденција и следење на движењето на заразните болести; земање и праќање материјали за микробиолошки и серолошки прегледи; методологија на работата за следење и проучување на здравствената состојба на населението; организација на здравствената дејност и методи на работата за укажување на здравствена заштита и планирање на здравствената заштита.

Во текот на приправничкиот стаж во рамките на групата превентивна медицина, покрај работите од точка 6 на ставот 1 од овој член, приправникот ги запознава и прописите од областа на здравствената заштита, основните елементи на економиката во здравството, водењето на медицинската евиденција и изготвувањето на здравствено-статистички извештаи.

Во текот на приправничкиот стаж покрај работите од став 1 на овој член, приправникот се запознава и со организацијата на здравствената дејност и методите на работата за укажување здравствена заштита во вонредни прилики.

Член 6

Во текот на приправничкиот стаж приправникот — здравствен работник со завршен стоматолошки факултет треба да овладее и тоа:

1) за болести на забите и устата — дијагноза и терапија на кариесот, запознавање и избор на видот и материјалот за постојано и привремено затворање на кавитетот во поглед на квалитетот; дијагноза и определување општа и локална терапија на заболувањата на оралните ткива;

2) за детска и превентивна стоматологија — систематски прегледи на забите на предучилишните и училишните деца и санирање на најдената состојба; определување терапија на кариесот, на заболувањата на пулпата и на заболувањата на периапексот, на млечните заби и на заболувањата на меките делови на слузокожата на устата кај децата; протетски надоместоци при прерана екстракција на млечните и постојаните заби, како и хируршки зафати кај децата;

3) за стоматолошка протетика — методи во изработката на протези, крунички и мостови, како и применување на порцелан во стоматолошката протетика;

4) за орална, максилофацијална хирургија и ортопедија на вилицата — дијагнози и индикации за орални хируршки интервенции; изведување анестезија; хируршко вадење на заби со запознавање на компликациите што можат да настанат во вадењето на забот; методи на хемостаза и терапија на инфекциите од дентално потекло; дијагнози и лекување преломи на вилиците и забите и поставување на рана дијагноза;

5) за социјална медицина — запознавање на основната концепција во социјалната медицина, организација на здравствената дејност и методи на работата на укажување здравствена заштита во редовни и вонредни прилики; следење на забоздравствената заштита на населението и водење на документација, евиденција и статистика во областа на заштитата на забите и болестите на устата; планирање на здравствената заштита и познавање на прописите од областа на здравственото осигурување.

Член 7

Во текот на приправничкиот стаж приправникот — здравствен работник со завршен фармацевтски факултет треба да овладее и тоа:

1) работи од областа на фармацевтската технологија и другите фармацевтски дисциплини, што се вршат во аптеката во која приправникот се запознава со работата на издавањето на лековите и евиденцијата на лековите и со дејството, дозите и употребата на лековите, како и со работата на изработката и испитувањето на галенските и други препарати и на квалитативното испитување и идентификација на лековитите супстанции и дрогите во лабораторијата;

2) работи во лабораторија во која приправникот се запознава со работата на испитувањето на лековите, со работата на биохемиските анализи, анализите на водата и прехранбените продукти, анализите на токсиколошката хемија, како и со начинот на земањето и праќањето на мостри за лабораториски испитувања.

Член 8

Во текот на приправничкиот стаж, здравствените работници со завршен медицински, стоматолошки и фармацевтски факултет се запознаваат и ги совладуваат: основите на општественото и политичкото уредување на СФРЈ, прописите за здравствена заштита, основните права и должности на работникот во здружениот труд и основните права од пензиското и инвалидското осигурување, како и методи на работа и укажување на здравствена заштита во редовни и вонредни прилики и воен медицински минимум.

Член 9

Во текот на приправничкиот стаж приправникот со више и средно образование треба да се оспособи за:

1. вршење на општи и специјализирани работи и задачи од својата струка, односно смер спрема степенот на образование на приправникот; овладување на методи и постапки со цел за дружење на здравствена заштита во доменот на примарната, секундарната или терцијарната превенција, општа и посебна нега, односно заштита и унапредување на животната и работната средина; самостојно раководење со потребните инструменти и апарати како и одржување на истите;

2. примена на методот на асепса и работа во останати услови; припрема на инструментите и материјалите за стерилизација, вршење и контрола на стерилизација; вршење на дезинфекција на предметите, апаратите и опремата; примена на хигиенско-епидемиолошки постапки за превенција и спречување на инфекција во секојдневни услови за работа во здравствената дејност, а посебно за спречување на интра-хоспитални инфекции;

3. совладување на постапки за решавање на ургентни состојби и запознавање со воен медицински минимум;

4. запознавање со основните принципи и цели на здравствено-воспитната работа и спроведување на здравственото воспитување како интегрален дел на работата во секојдневната практика;

5. практична работа за водење на основната медицинска документација и други одредства за водење на евиденција на здравствената заштита и составување и доставување на пропишаните извештаи.

Сите наведени работи и задачи се вршат во текот на траењето на целиот приправнички стаж во согласност со програмата за работа на здравствената организација.

III. УСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЗДРАВСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО КОИ СЕ ИЗВЕДУВА ПРИПРАВНИЧКИОТ СТАЖ, ОДНОСНО ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО КОИ СЕ ПОЛАГА СТРУЧНИОТ ИСПИТ

1. Услови за изведување на приправничкиот стаж

Член 10

Здравствената организација во која се изведува приправничкиот стаж мора да ги исполнува следните услови:

— да има во својот состав организациони единици во кои се вршат стручни работи предвидени со член 5, 6, 7 и 9 на овој правилник за соодветен профил на приправници;

— да има здравствени работници со повисок или најмалку ист степен на стручна подготовка како и приправникот.

Член 11

Здравствената организација во која се изведува приправничкиот стаж води евиденција и врши распоред на приправниците, ги запознава со планот и програмата за приправничкиот стаж и обезбедува услови за изведување на стручната обука на приправниците.

Приправничкиот стаж се изведува под непосреден надзор на здравствен работник — ментор определен од надлежниот орган на здравствената организација.

Менторот е должен да му обезбеди на приправникот практично да ги врши задачите предвидени со планот и програмата, да му пружа стручна помош, да ја следи и надгледува работата и повремено да врши проверка на стручното знаење.

Член 12

Ако во здравствената организација во која приправникот заснова работен однос (на неопределено или определено време) не постојат услови за обавување на стажот по пропишаната програма, на здрав-

ствениот работник треба да му се обезбеди изведување на приправничкиот стаж во здравствена организација која ги исполнува пропишаните услови.

Член 13

За здравствените работници кои обавуваат приправнички стаж се води посебна приправничка книшка на образец број 1, кој е согласен дел на овој правилник.

Член 14

Приправникот ја поднесува приправничката книшка заедно со другите потребни документи до здравствената организација која го прима за обавување на приправничкиот стаж, здравствената организација во приправничката книшка внесува податоци за приправникот и заверена од страна на индивидуалниот раководен орган односно претседателот на колегијалниот раководен орган ја предава на приправникот. Здравствената организација води евиденција за приправниците на посебен регистар во кој се внесуваат податоците од приправничката книшка.

Член 15

Во приправничката книшка се впишува датата на почнувањето и завршувањето на стажот, што ги заверува здравствената организација во која приправникот го обавува стажот.

Ако во здравствената организација во која приправникот засновува работен однос (на неопределено или определено време) не постојат услови за комплетно обавување на стажот по пропишаната програма, датата на почнувањето и завршувањето на поедини делови на стажот ги заверува здравствената организација во која приправникот го обавува одредениот дел од стажот.

На страниците кои се предвидени за податоци за практичната работа на приправникот, здравствената организација во која приправникот го обавува приправничкиот стаж внесува податоци за местото и името на организацијата, организационите единици и времетраењето на приправничката работа. На местото предвидено за опис на работите, овластениот здравствен работник внесува податоци за работите кои приправникот ги запознал преку приправничката работа и по истекот на времето предвидено за практична работа впишува описна оценка за работата и го оверува со својот потпис и факсимил.

2. Услови за полагање на стручен испит

Член 16

Приправниците со завршен медицински, стоматолошки и фармацевтски факултет полагаат стручен испит пред испитната комисија образувана во медицинските центри кои ги исполнуваат следните услови:

да имаат организирано вршење на:

— дејноста општа медицина со итна медицинска помош и домашно лекување;

— диспанзерска дејност за заштита на децата, младината, работниците и жените;

— патронажна дејност, лабораториска, радиолошко-дијагностичка; дејност за снабдување со лекови и санитарски материјални средства; стоматолошка дејност;

— специјалистичко-консултативна и болничка дејност за внатрешни, детски и хируршки болести, гинекологија и акушерство, анестезија и реанимација, дејност за обезбедување со крвни стабилни продукти од крв и здравствено-статистичка дејност.

Член 17

Стручниот испит здравствените работници со завршен медицински, стоматолошки и фармацевтски факултет може да го полагаат и пред испитни комисији образувани во здравствени домови што ги исполнуваат условите од алинеја 1, 2 и 3 од член 16 од овој правилник, како и условите од алинеја 4 на член 16 доколку такви дејности се организирани на подрачјето на општината за кое е основан здравствениот дом.

Член 18

Приправниците со завршен медицински, стоматолошки и фармацевтски факултет вработени во здравствена организација која не ги исполнува условите за полагање на стручен испит од член 16 од овој правилник, стручниот испит ќе го полагаат во најблиската здравствена организација која ги исполнува условите.

Член 19

Приправниците со завршено више и средно образование стручниот испит го полагаат пред испитна комисија образувана во здравствена организација во која приправникот е вработен.

Член 20

Доколку здравствената организација не ги исполнува условите од член 16 и член 17 од овој правилник за формирање испитни комисији за полагање на стручен испит начинот на полагање на стручен испит на своите здравствени работници ќе го репли спогодбено со друга здравствена организација која ги исполнува условите.

IV. СТРУЧНИ ИСПИТИ

1. Состав на испитните комисији

Член 21

Испитната комисија пред која стручен испит полагаат приправниците со завршен медицински, стоматолошки и фармацевтски факултет се состои од претседател и два члена.

Претседател на испитната комисија за кандидатите со завршен медицински факултет е специјалист по општа медицина, за кандидатите со завршен стоматолошки факултет е специјалист од една гранка на стоматологијата, а за дипломираниот фармацевт, дипломиран фармацевт со најмалку три години работен стаж.

Вториот член на испитната комисија за здравствени работници со завршен медицински, стоматолошки и фармацевтски факултет е специјалист по една од превентивните гранки на медицината.

Третиот член е правник со најмалку три години работен стаж.

Член 22

Испитната комисија пред која стручен испит полагаат приправниците со завршено више или средно насочено образование се состои од претседател и најмалку два члена.

Претседателот е соодветен профил со високо образование, а членовите на испитната комисија се здравствени работници кои имаат најмалку таква школска подготовка која ја има и приправникот кој полага стручен испит, да имаат положен стручен испит и најмалку две години работа по положениот стручен испит.

Член 23

Претседателот и членовите на испитните комисији имаат заменици кои мора да ги исполнуваат истите услови како и членовите на комисиите.

Испитните комисији имаат и записничар.

Член 24

Решение за формирање на испитни комисији донесува надлежниот самоуправен орган на здравствената организација која ги исполнува условите утврдени со овој правилник.

Со актот за формирање на испитните комисији се именуваат претседателот, членовите и нивните заменици, се регулираат начинот на вршење на административно-техничките работи во врска со организирањето и полагањето на стручните испити и други прашања во врска со работата на испитните комисији.

2. Програма за стручните испити и начинот на полагање на стручните испити

Член 25

На стручниот испит кандидатот-приправник се испрашува теоретски и практично од пропишаната програма предвидена за обавување на приправничкиот стаж и тоа:

— за кандидатот — приправник со завршен медицински факултет — гранките на медицината, односно областите на здравствената заштита и други области утврдени во точка 1 на член 2 и член 5 и 8;

— за кандидатот — приправник со завршен стоматолошки факултет — гранките на стоматологијата, односно областите на здравствената заштита и други области утврдени во точка 2 на член 2 и член 6 и 8;

— за кандидатот — приправник со завршен фармацевтски факултет, гранките на фармацијата, односно областите на здравствена заштита и други области утврдени во точка 3 на член 2 и член 7 и 8;

— за кандидатот — приправник со завршено више и средно насочено образование — гранките на медицината, други области на здравствена заштита и стручните работи утврдени во член 3 и 9 за секој профил — звање поодделно.

Член 26

Приправникот кој го завршил приправничкиот стаж поднесува пријава за полагање на стручниот испит.

Пријавата од став 1 на овој член се поднесува до здравствената организација која има формирано испитни комисији.

Со пријавата од став 1 на овој член се прилага приправничка книшка пополнета и оверена согласно одредбите на овој правилник.

Член 27

Надлежниот орган на здравствената организација од член 24 на овој правилник го одобрува полагањето на стручниот испит ако утврди дека приправникот го завршил приправничкиот стаж според пропишаниот план и програма.

Известувањето за одобрување за полагање на стручен испит и за времето на полагање се доставува на приправникот преку здравствената организација во која е во работен однос, односно непосредно. На ист начин известувањето се доставува и на приправникот на кој полагањето на стручниот испит не му е одобрено.

Еден примерок од решението со кое се одобрува полагањето на стручниот испит се доставува на испитната комисија пред која приправникот треба да полага стручен испит.

Приправникот на кој му е одобрено полагање на стручниот испит се известува за денот на полагањето на стручниот испит најдоцна 15 дена пред денот определен за полагање.

Член 28

Приправникот стручниот испит го полага во времето определено за полагање.

На барање на приправникот, стручниот испит поради определени причини (болест, јавување на повик од воени или други органи и сл.) може да се одложи.

Член 29

Во текот на стручниот испит се води записник на образец бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 30

По завршениот стручен испит, комисијата го оценува целокупниот успех на кандидатот.

Оценката за стручниот испит на приправникот, испитната комисија ја усвојува со мнозинство на гласови.

Стручниот испит се оценува со „положи“ или „не положи“.

По завршување на стручниот испит, претседателот во присуство на сите членови на испитната комисија го известува кандидатот-приправник за резултатот од полагањето на стручниот испит.

Член 31

Приправникот кој не го положил стручниот испит може повторно да го полага испитот во рок кој не може да биде покос од 2 месеци.

Член 32

На приправникот кој го положил стручниот испит му се издава уверение за положениот стручен испит на образец бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

Уверението од став 1 на овој член го издава здравствената организација која има формирано испитна комисија, а го потпишува претседателот на испитната комисија.

Уверението се издава во два примероци од кои еден примерок се врачува на приправникот, а другиот го задржува здравствената организација од став 2 на овој член.

Член 33

Здравствената организација која издава уверение за положен стручен испит води регистар на издадените уверенија.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Приправниците кои го завршиле приправничкиот стаж до влегување во сила на овој правилник, а не го положиле стручниот испит, истиот може да го полагаат по програмата која важела до влегување во сила на овој правилник, пред испитна комисија во Републичкиот комитет за здравство и социјална политика, доколку поднесе пријава за полагање на стручен испит најдоцна 2 месеца од влегувањето во сила на овој правилник.

Член 35

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за приправничкиот стаж и за стручните испити на здравствените работници („Службен весник на СРМ“ број 22/71 и 20/76).

Член 36

Овој правилник влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-01-2730
11 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
здравство и социјална политика,
Каменчо Ѓоргов, с. р.

Социјалистичка Република Македонија

Образец бр. 1
Формат 15 x 20 см.

**КНИШКА ЗА ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ
НА ЗДРАВСТВЕН РАБОТНИК**

Презиме _____
Татково име _____
Име _____
Дипломирал на _____, во _____,
на ден _____, број на дипломата _____
Заврши више — средно насочено образование на ден _____,
број на овидетелство _____

Стр. 1

Презиме _____
Татково име _____
Име _____
Дата на раѓање _____, место _____,
општина _____, Социјалистичка Република _____

(здравствена организација каде приправникот е во
работен однос)

Дата на започнувањето на приправничкиот стаж _____

(здравствена организација каде е започнат

приправничкиот стаж)

(МП)

ОБЕРУВА:

Работоводен орган

Дата на завршување на приправничкиот стаж _____

(здравствена организација каде е завршен

приправничкиот стаж)

(МП)

ОБЕРУВА:

Работоводен орган

Стр. 2

Здравствена работна организација	Гранка на медицината, фармацијата, стоматологијата, односно област од здравствената заштита или друга област	Стажот го поминал од _____ до _____	Резултат од извршената проверка на стекнатите практични знаења на приправникот (описно)	Потпис на лицето што ја извршило проверката и печат

Наредните страници 3, 4, 5, 6 до 20 се печатат според образецот на стр. 2

Образец бр. 2
Формат 21 x 30 см.

ЗАПИСНИК

На испитната комисија за полагање на стручниот испит на здравствените работници _____ (профил)

формирана со решение на _____, од _____, бр. _____, од _____.

Испитот го полага _____ (презиме, татково име и име)

роден-а _____, во _____, вработен во _____ (здравствена организација)

Полагањето на испитот е одобрено со решение брј _____ од _____.

I

Уониот испит го полага на _____ 19— година.

На стручниот испит се поставени следните теоретски прашања и прашања за проверка на стручната оспособеност за практична работа на кандидатот:

По завршеното испитување испитната комисија го донесува следниот ЗАКЛУЧОК:

1. Кандидатот го положи испитот.
2. Кандидатот не го положи испитот.

Записничар,

Претседател
на испитната комисија,

Членови на Комисијата:

1. _____
2. _____

Образец бр. 3
Формат 21 x 30 см.

Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Социјалистичка Република Македонија
Здравствена организација _____

Бр. _____
_____ 19— г.

Врз основа на член 32 од Правилникот за приправничкиот стаж и за стручните испити на здравствените работници („Службен весник на СРМ“, бр. _____), _____ го издава следното

У В Е Р Е Н И Е

_____, здравствен работник _____, на работа во _____

(здравствена организација)

роден-а ден и месец _____ година _____, во _____ општина _____, СР _____, полагаше на _____ 19— година стручен испит пред испитната комисија на _____

(здравствена организација во која се полага

стручниот испит)

Според оценката на испитната комисија, _____ (прези-

_____ по положи стручниот испит и _____ ме, татково име и име) _____ е оспособен самостојно да укажува здравствена заштита.

Претседател
на Испитната комисија,

(МП)

336.

Врз основа на член 19 и 21 од Законот за земање и пресадување делови од човековото тело заради лекување („Службен весник на СРМ“ бр. 29/83), Републичкиот комитет за здравство и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМАЊЕ И ПРЕСАДУВАЊЕ ДЕЛОВИ ОД ЧОВЕКОВОТО ТЕЛО ЗАРАДИ ЛЕКУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник поблиску се пропишуваат условите во поглед на стручниот кадар, медицинско-техничката опрема и градежно-техничките услови што треба да ги исполнуваат здравствените организации кои вршат земање на делови од човековото тело заради пресадување и здравствените организации кои вршат обработка, чување, пресадување на делови од човековото тело и испитување на совпаѓањето на ткивата, условите кои мораат да ги исполнуваат членовите на комисијата за утврдување на смртта и на комисијата која на давателот и примателот им ги објаснува природата и целта на пресадувањето, евентуалната опасност на која се изложуваат и веројатноста за успехот на зафатот.

Член 2

Здравствена организација, во која е утврдена смртта на лицето во смисла на член 3 од Законот за земање и пресадување делови од човековото тело заради лекување (во натамошниот текст: Закон), може да врши земање на делови од телото на умрено лице заради пресадување ако има:

- 1) болничка хируршка дејност со операциона сала и соодветна медицинска опрема за земање на делови од човековото тело,
- 2) просторни услови и соодветна опрема за чување и транспортирање на земените делови од човековото тело кои обезбедуваат спречување на нивната квалитативна промена или злоупотреба;
- 3) лекари специјалисти од соодветни хируршки гранки оспособени за земање на делови од човековото тело од умрено лице.

Условите од почките 2 и 3 од став 1 на овој член здравствената организација која врши земање на делови од човековото тело може со спогодба да ги обезбеди од друга здравствена организација која врши пресадување на делови од човековото тело заради лекување.

Член 3

Здравствената организација која врши обработка, чување и испитување на совпаѓањето (типизација) на ткивата од деловите од човековото тело мора да има:

- 1) соодветни услови и медицинска опрема за испитување на совпаѓањето на ткивата (типизација);
- 2) здравствени работници оспособени за изведување тестови од областа на совпаѓањето на ткивата;
- 3) медицинска опрема за чување и пренесување на делови од човековото тело кои обезбедуваат спречување на нивната квалитативна промена.

Член 4

Здравствена организација може да врши пресадување на делови од човековото тело заради лекување ако има:

- 1) болничка хируршка дејност со операциона сала и соодветна медицинско-техничка опрема за пресадување на делови од човековото тело;
- 2) екипа од здравствени работници специјалисти од соодветни гранки на медицината оспособени за пресадување на делови од човековото тело.

Член 5

Комисијата за утврдување на смртта, во смисла на член 3 од Законот, се составува од најмалку три здравствени работници од кои;

— еден специјалист по невропсихијатрија, односно неврологија или неврохирургија;

— еден специјалист по анестезиологија со реаниматологија или интерна медицина и

— еден специјалист по општа хирургија или друга гранка на хирургијата.

Членовите на комисијата од став 1 на овој член ги именува надлежниот орган на здравствената организација.

Член 6

Комисијата која на давателот и на примателот на делови од човечкото тело пред давањето на нивна согласност им ја објаснува природата и целта на зафатот, евентуалната опасност на која се изложуваат и веројатноста за успехот на пресадувањето, во смисла на член 11 од Законот, се составува од најмалку два здравствени работници специјалисти од соодветната гранка на медицината од редот на екипата која ќе го врши пресадувањето на дел од човечкото тело.

Членовите на комисијата од став 1 на овој член ги именува надлежниот орган на здравствената организација во која се врши пресадувањето.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 01-01-3361
18 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за
здравство и социјална политика,
Каменчо Ѓоргов, с. р.

337.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа, на седницата одржана на 20 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 86 став 2 точка 3 од Самоуправната спогодба за здружување на трудот, усвоена од работниците на Работната организација „Електропренос“ во Скопје со референдум одржан на 25 август 1980 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Електропренос“ во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправниот општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување законитоста на член 86 став 2 точка 3 од Самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука затоа што предвидува престанокот на работниот однос, поради одбивање на работник да работи на ново работно место кое одговара на неговата стручна подготовка и работна способност здобиена со работа, да не се однесува на оние работници кои се постари од 50 години. Според мислењето на предлагачот, ваквата заштита не е предвидена во Законот, а оспорената одредба јонсвозможува прераспоредување на работници на нови работни места, што законот го допушта, само заради тоа што работникот навршил 50 години возраст.

4. На јавната расправа Судот утврди дека оспорениот член 86 од оспорениот Правилник, во неговиот став 2; ги предвидува случаите на престанок на работниот однос, па во точката 3 е предвиден и случајот ако работникот одбие да работи на работно место што му е понудено кое одговара на неговата стручна подготовка и другите работни способности стекнати со работа. Со овој член понатаму е предвидено дека „ова не се однесува на работници постари од 50 години“.

Според член 177 став 1 од Законот за здружениот труд, работникот има право и должност да ги врши работите односно работните задачи за чие вршење го засновал работниот однос, а во ставот 2 на истиот член е предвидена можност за време на траењето на работниот однос работникот, во согласност со самоуправниот општ акт и со законот, да биде распореден во основната организација, во која работи на секоја работа односно работна задача која и одговара на неговата стручна подготовка односно работна способност стекната со работа, врз основа на утврдените потреби на работата, во согласност со критериумите предвидени во тој акт. Соодветна одредба содржи и Законот за работните односи (член 23 став 1). Со член 179 став 3 точка 1 од Законот за здружениот труд е предвидена обврска работниците со самоуправен општ акт со кој се уредува работниот однос да ги уредат случаите и условите под кои работниците можат или се должни привремено или трајно да вршат и други работи односно работни задачи (распоредување на работниците) и основите и условите за престанување на работниот однос. Најпосле, според член 211 став 1 точка 3 од овој Закон, на работникот му престанува работниот однос во основната организација ако одбие да работи на работното место што му е понудено, а кое и одговара на неговата стручна подготовка и други работни способности стекнати со работа.

Со оглед на тоа што со член 86 став 1 точка 3 од оспорената самоуправна спогодба е предвидено престанокот на работниот однос поради одбивање на работникот да работи на работно место кое одговара на неговата стручна подготовка и другите работни способности стекнати со работа да не се однесува на оние работници кои се постари од 50 години, Судот смета дека со оваа одредба се исклучува престанокот на работниот однос спротивно на закон, поради што утврди дека таа не е во согласност со член 98 став 1 од Законот за работните односи, односно дека е во спротивност со член 211 став 1 точка 3 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 5/84
20 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

338.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана по јавната расправа од 31 мај 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ:

а) точките 3, 4 и 5 на став 1 од член 26 од Правилникот за стручно оспособување и усовршување на работниците во Основната организација на здружениот труд „Медицински служби“ при Медицинскиот центар „Д-р Трифун Пановски“ во Битола, донесен од соборот на работните луѓе на 27 октомври 1983 година, во деловите во кои се предвидува кандидатите да ги исполнуваат следните дополнителни услови за унатување на специјализација: „да се истакнуваат со стручност, грижливост, работна склоност“; „да се истакнуваат со успешно извршување на работите и работните задачи“; „да имаат морално-политички квалитети“; „позитивно мислење во именована форма од старешината на организационата единица со претходно изјаснување на службата за дотогашно-

то работење“; „со својата работа да ветуваат дека поуспешно ќе ги извршуваат работните задачи на соодветната специјалност“; „кандидатите вработени во основната организација кои студиите ги завршиле со просек 9 или поголем просек да се упатуваат на специјализација по посебна постапка“;

б) став 2 на овој член во делот во кој е предвидено за одобрување на специјализација од службите во хируршките и интернистичките гранки предност да имаат кандидатите што не се постари од 30 години, а за одобрување на специјализација од превентивните гранки предност да имаат кандидатите што не се постари од 35 години.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Основна организација на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 28/84 од 21 март 1984 година, поведе постапка за оценување законитоста на оспорените одредби од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на тие одредби, со член 181 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83).

4. Судот на седницата и на јавната расправа утврди дека во член 26 од означениот Правилник, покрај условите утврдени со Законот за здравствена заштита, се утврдени дополнителните услови за упатување на специјализација означени во точка 1 од оваа одлука.

5. Согласно член 162 од Законот за здружениот труд, одредбите на овој закон за работниот однос се применуваат на работниците во организациите на здружениот труд кои вршат дејност од посебен општествен интерес, ако во поглед на засновањето и престанувањето на работниот однос односно остварувањето на определени права и обврски во тие организации со закон не е определено поинаку.

Во член 181 од Законот за здравствена заштита е предвидено на здравствените работници и здравствените соработници да им се одобрува специјализација од определена гранка на специјалност ако ги исполнуваат следните услови: да го положиле стручниот испит; да познаваат еден од странските јазици; да поминале на работа во здравствена организација најмалку 2 години; и гранката на специјализација да е предвидена во програмата за стручно оспособување и усовершување на високостручни кадри на здравствените организации. Предност при одобрување на специјализација, според став 2 на овој член од Законот, има здравствениот работник кој, покрај условите од став 1, поминал две подими на работа во здравствена станица на село.

Според мислењето на Судот организациите на здружениот труд за упатување на специјализација на здравствените работници и соработници покрај законските услови можат да предвидат и други дополнителни услови кои ќе овозможат на специјализација да бидат упатени најдобрите кандидати. Тие услови треба да бидат поврзани и со придонесот и стручноста на здравствените работници и соработници, но потребно е да се утврди разработен систем на основи и мерила кои ќе овозможат најобјективно да се оцени стварниот придонес и стручноста на кандидатите кои треба да се упатат на специјализација.

Во конкретниот случај основано се предвидени како услови (основи) за упатување на специјализација истажнувањето со стручност, грижливост, работна склоност и успешно извршување на работите и работните задачи, но не се определени мерила за објективно оценување на исполнувањето на тие услови. Со оглед на изнесеното Судот утврди дека оспорените одредби од означениот Правилник не се во согласност со член 181 од Законот за здравствената заштита.

Инакаму, Судот оцени дека како услов за упатување на специјализација не може да биде предвидена морално политичката подобност на кандидатите затоа што тој услов нема основ во Уставот и во За-

конот за здравствената заштита и затоа што не е поврзан со стручноста и придонесот на кандидатите.

Исто така Судот оцени дека предвидувањето на возраста на кандидатите како дополнителен услов за упатување на специјализација излегува од рамките на член 181 од Законот за здравствена заштита и не е во согласност со уставниот принцип за достапноста на граѓаните на секое работно место и функција во општеството.

И на крајот Судот оцени дека успехот на завршените студии не може да биде основ кој овозможува кандидатите со поголем просек да се упатуваат на специјализација по посебна постапка не земајќи ги предвид останатите услови потребни за упатување на специјализација. Со оглед на тоа што во оспорениот член 26 точка 5 е предвидено кандидатите со просек 9 или со повисок просек да се упатуваат на специјализација по посебна постапка, Судот утврди дека со оваа одредба се излегува од рамките на член 181 од Законот за здравствена заштита и се создава нееднаквост меѓу кандидатите кои ги исполнуваат другите предвидени услови.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 28/84
31 мај 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

339.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неповите одлуки, по јавната расправа одржана на 31 мај 1984 година, на седницата од 6 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Адвокатската комора на Македонија да се утврди несогласност со Уставот на СР Македонија на член 10 и 15 од Законот за измени и дополнувања на Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 50/82).

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Адвокатската комора на Македонија, на начинот определен за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Адвокатската комора на Македонија поведе постапка за оценување уставноста на член 10 и 15 од Законот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорениот член 10 од Законот не е во согласност со Уставот на СР Македонија, затоа што со него, во поглед на даночните обврзници кои самостојно вршат стопанска и професионална дејност, „по правило“ е напуштен, принципот на оданочување според вистинскиот доход и е заменет со оданочување според претпоставен, споредбено утврден доход. На тој начин, според наводите во предлогот, на овие даночни обврзници со Законот им е наметната обврска да плаќаат данок на личен доход кој претставува чиста фикција и кој, според Законот, тие мора да го остварат, без оглед на реалните услови во кои ги вршат своите стопански и професионални дејности.

Член 15 од Законот е оспорен со предлогот затоа што за данокот од самостојно вршење стопанска и професионална дејност противува пропорционални и прогресивни стапки со што овие даночни обврзници ги става во нееднаква положба во однос на работниците во здружениот труд за кои стапките на данокот од личен доход се само пропорционални. Освен тоа, оваа одредба од Законот, според наводите во предлогот, адвокатите како даночни обврзници ги става во нерамноправна положба и во однос на другите даночни обврзници кои самостојно вршат стопанска и професионална дејност, затоа

што со неа примената на пропорционалните стапки е лимитирана до висината на општиот просек на личните доходи во стопанството односно нестопанството, поради што, пак, кај адвокатите секогаш ќе се примени прогресивната стапка, со оглед на нивната претпоставена даночна основица која е повисока од општиот просек (просечните годишни лични доходи на судии на општинскиот суд).

4. Според мислењето на Законодавно-правната комисија на Собранието на СР Македонија, што му е доставено на Судот во одговор на наводите во предлогот, оспорените законски одредби не се во несогласност со Уставот на СР Македонија и тие одредби всушност имаат за цел да воспостават приближно еднаква економска положба на даночните обврзници кои самостојно вршат стопанска и професионална дејност со работниците во здружениот труд. Основиците на данокот, според мислењето на Законодавно-правната комисија, по правило, не можат да бидат пониски од просечните годишни лични доходи во стопанството односно нестопанството, а по исклучок, во смисла на член 67 став 1 од Законот и пониски доколку се такви и фактички остварени, што е во согласност со уставното начело секој да придонесува за задоволување на општите општествени потреби според своите материјални можности.

Во врска со стапките на данокот, во одговорот е наведено дека во Законот е предвидено како системско решение тие да можат да бидат пропорционални и прогресивни. Заменувањето на пропорционалните стапки на дел од данокот од личен доход од самостојно вршење стопанска и професионална дејност, кој се обложува според вистинскиот доход, со прогресивни стапки, според мислењето на Законодавно-правната комисија е во согласност со наведеното уставно начело и определбата на даночната политика одној што остварува поголем приход да плаќа и повисок данок.

5. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди:

а) Според член 65 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77, 9/78, 43/78, 38/81 и 50/82), основица на данокот од самостојно вршење стопанска и професионална дејност што се обложува според вистинскиот доход е доходот на даночниот обврзник што се добива кога од вкупниот приход остварен (наплатен) во календарската година за која се врши утврдување на данокот, ќе се одбијат трошоците што биле нужни за остварување на вкупниот приход, како и пресметаниот данок на промет на производи и услуги.

Со оспорениот член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за даноците на граѓаните, во наведениот член 65 е дадена нова одредба (став 2 на член 65) според која, основицата на данокот од самостојно вршење стопанска и професионална дејност за обврзниците што се обложуваат според вистинскиот доход, по правило, не може да биде пониска од просечните годишни лични доходи во стопанството во општините за обврзниците што вршат стопанска дејност, односно просечните годишни лични доходи во нестопанството за обврзниците што вршат професионална дејност, а за адвокатите од просечните годишни лични доходи на судиите во општинскиот суд.

Даночната основица на обврзниците што се обложуваат според вистинскиот доход се утврдува врз основа на работните книги (член 67).

Од изнесеното произлегува дека Законот за даноците на граѓаните и со последните измени и дополнувања не го напушта принципот, при определувањето основицата на данокот од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност што се обложува според вистинскиот доход, да се утврдува вистинскиот доход врз основа на работните книги кои според Законот, овие даночни обврзници се должни да ги водат.

Ваквиот заклучок Судот го темели и врз одлечките на член 70—73 од Законот, кои ги уредуваат прашањата во врска со уредното и ажурното водење

на работните книги, како и начинот на утврдувањето на даночните основици во случаите кога работните книги не можат да служат како основ за нивното утврдување. Притоа, утврдувањето на даночната основица со споредувањето предвидено во оспорениот член 10, според мислењето на Судот, може да биде применето дури откако безуспешно ќе бидат употребени сите можни начини за утврдување на основиците на данокот, предвидени во член 73 од Законот. Поради тоа, Судот смета дека во Законот за даноците на граѓаните како основен принцип за оданочување од самостојно вршење стопанска и професионална дејност и натаму останува оданочувањето според вистинскиот доход врз основа на работните книги. Споредбеното, пак, утврдување на основиците на данокот, предвидено во оспорениот член 10 од Законот, во секој конкретен случај ќе се јави само како крајна можност, со оглед на тоа што даночниот обврзник во постапката по жалба може да ја оспори така утврдената основица. Од тие причини Судот смета дека оспорениот член 10 од Законот не е во несогласност со Уставот на СР Македонија и не го доведува во прашање остварувањето на член 246 од Уставот според кој, секој е должен под еднакви услови и сразмерно со своите материјални можности да придонесува за задоволување на општите општествени потреби.

б) Судот понатаму утврди дека според оспорениот член 15 од Законот, стапките на данокот од самостојно вршење на стопанска и професионална дејност на основиците до висината на двократниот просечен годишен личен доход во стопанството, односно нестопанството се пропорционални, а за основиците над тој износ — прогресивни. Тие стапки, според став 2 на овој член се различни и се утврдуваат зависно од видот на дејноста, условите под кои се врши дејноста и местото каде што таа се врши.

Имајќи ја предвид ваквата одредба на оспорениот член 15, Судот утврди дека и тој не е во несогласност со Уставот на СР Македонија и не ооздава нееднаквост меѓу адвокатите и другите даночни обврзници кои самостојно вршат дејност од областа на нестопанството, затоа што оваа законска одредба за сите даночни обврзници од нестопанските дејности, во кои спаѓа и адвокатската дејност, обезбедува до иста висина на остварен вистински доход да се применат пропорционални стапки, а над тој износ (двократен просечен личен доход во нестопанството) да се применат прогресивни стапки.

Во врска со овој член од Законот, Судот исто така смета дека со пропишувањето, покрај пропорционални, и прогресивни стапки за дел од даночната основица на данокот од личен доход од самостојно вршење стопанска и професионална дејност, наспроти стапките на данокот од личен доход на работниците во организациите на здружениот труд, кои се само пропорционални, не се повредува уставното начело од член 33 став 1 од Уставот на СР Македонија. Тоа затоа, што стапките на данокот се израз на определена даночна политика која се остварува и со предвидувањето на различни видови на стапки, со што, пак, според мислењето на Судот, со оспорената законска одредба не е доведено во прашање остварувањето на наведениот уставен принцип, кој во начело предвидува иста општествено-економска положба и во основа исти права и обврски за работните луѓе кои самостојно вршат дејност, со работниците во здружениот труд. На тој начин, пак, се остварува и уставното начело секој сразмерно со своите материјални можности да придонесува за задоволување на општите општествени потреби.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 151/83
6 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

340.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 јули 1984 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА точката 1-б на тарифниот број 1 од Тарифата за комунални такси составен дел на Одлуката бр. 01-1401 за комунални такси донесена од Собранието на општина Кавадарци на 20 април 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Кавадарци“.

3. Работната организација „Интекспромет“, Основна организација на здружениот труд „Заедничка малопродажба“ од Скопје, поведе постапка пред Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на оспорената одредба од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, со Тарифата за комунални такси е предвидено организациите на здружениот труд кои имаат седиште надвор од подрачјето на општина Кавадарци да плаќаат поголема такса за истакнување на фирма во однос на организациите на здружениот труд кои имаат седиште на подрачјето на општина Кавадарци, со што се нарушува единството на југословенскиот пазар.

На седницата Судот утврди дека во Тарифата за комунални такси под Тарифен број 1 под 1-б е предвидено дека комунална такса за истакнување на фирма од областа на занаетчиството, угостителството, комуналното стопанство, земјоделството, шумарството, деловните простории — продавници на основните организации на здружениот труд кои имаат седиште надвор од општина Кавадарци да се плаќа износ од 50.000 динари. Понатаму, Судот утврди дека под тарифен број 1-в е предвидено дека комунална такса за истакнување на фирма на деловни единици (продавници), на трговски, занаетчишки и производни организации (киосци, трафики, кафеани, ресторани, бифеа, крчми, гостилници и слично), да се плаќа такса во износ од 8.000 динари.

4. Според член 91 став 1 алинеја 1 и 4 од Уставот на СР Македонија, заради остварување на единствениот југословенски пазар, СР Македонија, покрај другото, обезбедува рамноправни услови за вршење на дејноста на организациите на здружениот труд на нивните здружења и на работните луѓе, обезбедува опречување да се стекнат предности врз основа на монопол на пазарот и други општествени и економски неоправдани предности.

Во член 6 став 2 од Законот за комунални такси („Службен весник на СРМ“ бр. 10/81), е предвидено дека комуналните такси се утврдуваат во еднаква висина за сите обврзници од иста категорија. Според член 6 став 4 од истиот Закон комуналната такса за истакната фирма односно назив се утврдува различно по видови на дејности.

Според оценката на Судот, пропишување на комунална такса за истакнување на фирма за вршење на иста дејност во различна висина и тоа во зависност од тоа на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата создава нерамноправни односи во работењето на организациите на здружениот труд.

Со оглед на тоа што со оспорената Одлука е пропишана различна висина на комунална такса за истакнување на фирма на организациите на здружениот труд кои вршат иста дејност во зависност од тоа на чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата, Судот утврди дека оспорената одредба од одлуката не е во согласност со член 91 став 1

алинеја 1 и 4 од Уставот на СР Македонија и со член 6 став 2 и став 4 од Законот за комунални такси.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 92/84
6 јули 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

341.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 јуни 1984 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Аналитичката процена на работите и работните задачи донесена на собирот на работните луѓе во работната организација „Промет“ — Скопје на ден 5 октомври 1981 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје за оценување уставноста и законитоста на член 22 од Правилникот за распределба, стекнување, утврдување на доходот, чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка и надоместоци на товар на материјалните трошоци, донесен од работниците на Работната организација „Промет“ — Скопје со референдум одржан на 5 октомври 1981 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација „Промет“ во Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на член 22 од Правилникот и на Аналитичката процена, означени во точките 1 и 2 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорениот член 22 од означениот Правилник не е во согласност со Уставот на СР Македонија и е во спротивност со Законот за здружениот труд затоа што утврдувал посебна категорија на работници на кои не им се мери трудот ниту пак за нив се утврдуваат посебни основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи преку кои, во зависност од резултатите на трудот и личниот придонес, на секој работник ќе му биде утврден и личниот доход. На оваа категорија работници личниот доход им се утврдува во износ од 25% од остварената разлика во цената за сите направени зделки, додека за иста таква категорија работници, кои својата работа ја извршуваат во централата во Скопје, не се утврдува истиот процентуален износ.

5. Во однос на Аналитичката процена во предлогот е наведено дека истата не е донесена со референдум туку на собирот на работните луѓе, што е во спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд, кој предвидува дека работниците во основната организација со референдум, меѓу другото, одлучуваат и за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

6. Согласно уставното начело на распределба според трудот, утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, на секој работник во основната организација на здружениот труд му припаѓа личен доход според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Во остварувањето на ова уставно начело, согласно член 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација

на здружениот труд со референдум ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Имајќи го предвид дека трговските претставници работат на различни подрачја на територијата на СФРЈ при вршењето на своите работи и работни задачи, тие вложуваат различни напори и остваруваат различни резултати во работата, што не е случај со трговските претставници во централата во Скопје. Според означениот Правилник (член 22) на претставниците за сите направени зделки, им се исплаќа 25% од остварената разлика во цената, а доколку пак не остварат таква разлика ќе добиваат личен доход спрема Правилникот како и другите работници (член 1). Од изнесеното произлегува дека од нивното залагање зависи и висината на нивниот личен доход.

Воедно со оглед на тоа што видот и природата на работите и работните задачи што ги извршуваат трговските претставници не се од ист вид и природа со работите и работните задачи на другите работници, Судот оцени дека не е повреден уставот и законот со тоа што во оспорениот член 22 од правилникот не се предвидени за сите работи и работни задачи исти основи и мерила за определување на личните доходи на работниците.

7. Разгледувајќи ја оспорената Аналитичка процена на работите и работните задачи, Судот утврди дека таа е донесена на собир на работниците, а не со референдум што е во спротивност со член 463 од Законот за здружениот труд.

8. Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 102/84
13 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

342.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 6 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 83 од Правилникот за распоредување на доходот, чистиот доход, средствата за лични доходи, средствата за заедничка потрошувачка и другите лични примања, донесен од работниците во Работната организација Рудници за олово и цинк „Саса“ во Каменица Македонска, со референдум на 20 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација Рудници за олово и цинк „Саса“ во Каменица Македонска, на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 27/84 од 11 април 1984 година поведе постапка за оценување на одредбата означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на таа одредба со уставното начело на распределба според трудот.

4. На седницата Судот утврди дека во член 83 од означениот правилник е предвидено воведување на стимулација за приврзаност кон работната организација со цел да се намали флукуацијата, со зголемување на личниот доход во зависност од должината на работниот стаж поминат исклучиво во работната организација.

5. Според член 22 од Уставот на СР Македонија на секој работник, под условите предвидени со овој член му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени погребни според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација.

Имајќи го предвид општествениот карактер на средствата за производство во општествена сопственост и на доходот. Судот утврди дека со оспорената одредба се определуваат основи и мерила за зголемување на личниот доход кои не се засноваат врз личниот придонес на работниот во зголемувањето на доходот и резултатите на трудот во согласност со уставното начело на распределба според трудот. Исто така со неа позасилено се вреднува работниот стаж во работната организација, со што неоправдано се доведуваат во привилегирана положба работниците кои работниот стаж го поминале исклучиво во работната организација.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека оспорената одредба е во спротивност со уставното начело на распределба според трудот, па одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 27/84
6 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

343.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА делот Б-1 од Аналитичката процена на работите и работните задачи составен дел на Правилникот за основите и мерилата за стекнување и распоредување на доходот, чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи и издатоците кои се признаваат како материјални трошоци, донесен од работниците во Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје со референдум на 10 ноември 1983 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означениот Институт на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по сопствена иницијатива одлучи да поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на дел Б-1 од Аналитичката процена означена во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со уставното начело на распределба според трудот.

4. Судот на седницата утврди дека во делот Б-1 од означената аналитичка процена како основ за утврдување на аконтацијата на личниот доход на работниците кои не се избираат врз основа на Законот за високото образование, се предвидени квалитетот, успешноста во користењето на средствата на трудот и можноста за остварување заштеди утврден е одреден број на бодови во зависност од степенот на стручната подготовка.

Според оцената на Судот вреднувањето и оценувањето на квалитетот, успешноста во користењето на средствата на трудот и остварените заштеди во работата може да се врши откако работите и работните задачи ќе бидат извршени, а не однапред.

Со оглед на тоа што во оспорениот дел од Аналитичката процена однапред се предвидени бодови за вреднување на квалитетот, за успешност во користењето на средствата на трудот и за остварени заштити, Судот утврди дека оспорениот дел Б-1 од означената Аналитичка процена не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 222/82
13 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

344.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 1 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за основите и мерилата за распоредување на чистиот доход и распределба на средствата за лични доходи, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд „Електро-Скопје“ во Скопје, во состав на Работната организација „Електромачедонија“ во Скопје со референдум одржан на 16 јуни 1983 година, во делот во кој е предвидено работниот стаж стекнат на работа кај приватни работодавачи да не се зема предвид при утврдувањето на личниот доход по основот минат труд.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Електро-Скопје“ во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 139/83 од 28 март 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорената одредба од Правилникот означен во точка 1 од оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за согласноста на таа одредба со Уставот и законот.

4. Судот на седницата утврди дека во член 1 од оспорениот Правилник, покрај другото, е предвидено како работен стаж признат како пензиски стаж да не се зема стажот стекнат кај приватни работодавачи. Со овој член всушност е додаден нов став на член 31 од основниот Правилник во кој е предвидено дека учеството на работникот во распределбата на средствата за лични доходи по основот минат труд се утврдува врз основа на работниот стаж признат како пензиски стаж, а во зависност од резултатите на неговите тековен труд изразен во бодови.

5. Според член 72 став 2 од Уставот на СР Македонија, член 9, и други соодветни одредби од Законот за здружениот труд работниците, чиј што труд дополнително го користат работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, имаат право на средства за задоволување на личните, заедничките и општите општествени потреби и други права со кои се обезбедува нивната материјална и социјална сигурност, како и соодветни обврски, во согласност со законот и со колективниот договор. Според член 116 од Законот за работните односи, колективниот договор за правата и обврските од работен однос на работниците на работа кај работодавачите не може да содржи одредби со кои на работниците им се дават помали права или се утврдуваат понеповолни услови за работа од правата и условите утврдени за работниците во основните организации. Во Колективниот договор („Службен весник на СРМ“ бр. 33/78),

склучен меѓу Советот на синдикатите на Македонија и Стопанската комора на Македонија, работниот стаж е утврден како основ за определување на личниот доход на овие работници по основот минат труд.

Од член 83 став 2 од Законот за проширената репродукција и минатиот труд произлегува дека работниците чиј што труд како дополнителен го користат работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, ги остваруваат правата сообразно со правата врз основа на минатиот труд, под условите и на начинот што се утврдени со законот.

Со оглед на изнесеното, овие работници со закон се изедначени во нивните права и обврски со работниците во здружениот труд и тие со овој тековен и минат труд придонесуваат во развојот на малото стопанство, а со тоа согласно член 72 став 3 од Уставот на СР Македонија, дел од доходот што е резултат на вишокот на нивниот труд може да стане општествена сопственост и да се користи за потребите на развојот.

Врз основа на изнесеното, Судот смета дека на работниците кои се вработиле во здружениот труд, а кои стекнале одреден работен стаж на работа кај приватни работодавачи како основ за распределба на средствата за лични доходи по основот минат труд треба да се зема и работниот стаж стекнат кај тие работодавачи.

Со оглед на тоа што во оспорениот дел од член 1 од означениот Правилник е предвидено работниот стаж стекнат кај приватни работодавачи да не се зема при утврдувањето на личниот доход по основот минат труд, Судот утврди дека оваа одредба не е во согласност со Уставот и со законот.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 139/83
13 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

345.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 13 јуни 1984 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА точка 1 на став 2 од член 16 од Правилникот за станбени односи на работниците во Работната заедница на Земјоделско-индустријскиот комбинат „Куманово“ во Куманово, донесен со референдум на 6 јуни 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната заедница на Земјоделско-индустријскиот комбинат „Куманово“ во Куманово, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 17/83 од 11 април 1984 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одредбата од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што основано се постави прашањето за несогласноста на означениот член од оспорениот правилник со Уставот и со законот за станбени односи, како и за неговата спротивност со Законот за здружениот труд. Ова затоа што во член 16 точка 1 е предвидено стручната подготовка да има доминантно влијание во однос на останатите основи според кои се утврдува редот на првенство за доделување стан.

4. Судот на седницата утврди дека во член 16 од означениот правилник како основ според кој се утвр-

дува редот на првенство за доделување стан на користење, е предвиден и степенот на школската подготовка на работникот, и се определени од 5 до 20 бода во зависност од степенот на таа подготовка.

Исто така Судот утврди дека по основот „станбена состојба“ работник без стан добива само 3 бода, а работник сместен во станот на родителите 1 бод.

Согласно член 42 став 1 од Законот за станбени односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73) и член 463 став 1 од Законот за здружениот труд, работниците во основните организации со самоуправен општ акт, меѓу другото, самостојно ги утврдуваат основите и мерилата за добивање стан на користење но притоа не смеат да ги повредат уставните и законските одредби. Согласно означените законски одредби, определувањето на висината на мерилата по утврдените основи е прашање на квантификација, во чија оценка Уставниот суд не се впушта, сметајќи дека тоа спаѓа во домен на самоуправната регулатива на работните луѓе.

Меѓутоа, во конкретниов случај во Правилникот е предвидено работникот кој нема стан да добие само 3 бода, односно основот „станбена состојба“ во однос на основите од работниот придонес (за кој се определени од 5 до 20 бода), носи многу помалку бодови, со што според оценка на Судот е доведено во прашање остварувањето на уставното начело на заемност и солидарност. Ова затоа што во утврдувањето на редот на првенството за добивање стан, првенствено место треба да имаат социјално-економските основи, што ќе обезбеди стан односно станбен кредит да користи пред се лицето кое не го решило станбеното прашање.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 27/83
13 јуни 1984 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КИЧЕВО

265.

Врз основа на член 166 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Кичево, член 103 став 1 и член 105 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Извршниот одбор на Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Кичево, согласно овластувањето дадено од Собранието на 30. V. 1984 година, на седницата одржана на 25 јули 1984 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1984 година, утврдена со Одлука за висината на стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1984 година, бр.

02-5100/3 од 21 декември 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 2/84), се намалува од 7,0% на 6,65% од бруто личниот доход на работниците.

Стапката на придонесот за здравствена заштита, утврдена со истата одлука, за пензионерите и лицата привремено вон работен однос со право на здравствена заштита, се намалува од 10,70% на 10,25% од нето основницата.

Член 2

Обврзниците за уплата на придонесот, повеќе уплатениот придонес за здравствена заштита во периодот од 1 јануари до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, имаат право да го повратат преку Службата на општественото книговодство.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-2930/2
18 јули 1984 година
Кичево

Претседател,
Стево Димитриевски, с. р.

Обласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 532 од 26. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1646-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Кооператива“ РО с. Мршевци — Скопје со следните податоци: Досегашниот в. д. директор Радуловиќ Никола се именува за директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 532/84. (192)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 469 од 18. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-1744-8-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Работната организација за основно воспитание и образование „Карпош“ О. сол. О. со ООЗТ — Скопје, Основно училиште „Мирче Ацев“ — Скопје, ул. „Мечкин камен“ 66 со следните податоци:

Досегашниот застапник в. д. директор Кунгуловска Костадинка, се запишува како директор со неограничено овластување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 469/84. (193)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 514 од 23. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 1-748-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Училиштето за применета уметност „2 Август“ — Скопје, ул. „Киро Крстевски Платник“ бр. 15 со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Александар Поповски, привремен управник, без ограничување, а се запишува новиот застапник Наум Димовски, претседател на привременниот одбор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 514/84. (194)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 443 од 23. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1729-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето поблиската адреса на Електромонтажната инсталатерска задруга

„Елмак“, РО — Скопје со следните податоци: Досегашното седиште — поблиската адреса на Електро-монтажната инсталатерска задруга „Елмак“, РО — Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 54-а се менува, така што во иднина ќе гласи: Електромонтажна инсталатерска задруга „Елмак“, РО — Скопје, ул. „Иле Илиевски“ бр. 92-а.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 443/84. (195)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 110 од 8. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 486 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување во РО Дом за живеење, одмор и рекреација на пензионерите и трудовите инвалиди — Ц. О. Битола со следните податоци: Работната организација ќе ја застапува Крсте Ташиевски, индивидуален работоводен орган — со неограничени овластувања.

Му престанува овластувањето на Станковски Глигур.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 110/84. (177)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 100 од 3. IV. 1984 година, ја запиша во судскиот регистар промената на лицата овластени за застапување на РО за прикажување на филмови „Градски кина“ — Битола со следните податоци: Се упишува Ташевски Лазо во својство на инокосен индивидуален работоводен орган — директор како лице овластено за застапување на РО за застапување во деловни односи на РО со трети лица во границите утврдени со уставот, законот и статутот на работната организација.

Им престанува овластувањето на Михајловски Миле и на Орџановски Георгиев Никола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 100/84. (178)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 111 од 10. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 590-05 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на ОО на здружен труд Централно ОУ „Науум Охридски“, с. Пештани — Охрид, РО на ОО и воспитание „Кирил и Методиј“ — Охрид, со следните податоци: ООЗТ ЦОУ ќе ја застапува Мицкоски Зоре, привремен управител.

Привремените мерки ќе траат до нивното укинување од страна на Собранието на општината Охрид.

Му престанува овластувањето на Милорад Кузмановски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 111/84. (179)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 94 од 29. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 318-06 ја запиша во судскиот регистар пријавата за упис на промената на овластеното лице на Медицински центар — Прилеп, ООЗТ Аптека со депоа на терен — Прилеп со следните податоци: Основната организација на здружен труд ќе ја застапува м-р Љупчо Грабулоски, директор на ООЗТ аптека со депоа на терен — Прилеп, во состав на Работната организација Медицински центар — Прилеп. Директорот е самостоен во вршењето на работите од својот делокруг.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 94/84. (180)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 56 од 5. III. 1984 година, на регистарска влошка бр. 576-14 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО на основното образование и воспитание „11 Октомври“ — Прилеп, ООЗТ „Вера Циривири — Трена“, с. Дебреште со следните податоци: ООЗТ

Ќе ја застапува Стојкоски Трајан, индивидуален работоводен орган со ограничени овластувања, огласно член 28 од Статутот на ООЗТ.

Му престанува овластувањето на Стојановски Димитрија.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 56/84. (181)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 459 од 19. IV. 1984 година, на регистарска влошка бр. 2-1896-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Земјоделско-сточарската задруга „Злате Малакоски“, Р. О. с. Болдево, Гостивар.

Задругата е основана со самоуправната спогодба од 11. III. 1984 година.

Основачи на задругата се: Јаковлески Теофил; Петковски Бранко; Николовски Томе; Николовски Јастрев; Селмани Гарип; Селмани Салија; Селмани Шаип; Селмани Мустафа; Билбиловски Кирило; Малаковски Митре; Малакови Ксенте; Николовски Бранко; Јосифовски Методија; Билбиловски Раде; Кипроски Лонте; Кипроски Соломон; Трпески Благоја; Гавриловски Драган; Гавриловски Гаврил; Гавриловски Димче; Кипровски Варнава; Билбиловски Голуб; Нацкоски Танош; Кипровски Никодим; Спиоровски Теодосија.

Основни дејности: производство во полјоделството, градинарството, овоштарството и сточарството.

Споредни дејности: селски туризам; домашни работворби; преработка на земјоделски производи; сервис за одржување на земјоделски машини; трговија на мало со разни животни намирници, алкохолни пијалаци и производи за куќни потреби; трговија на мало со чевли, кожа, гума и пластика; трговија на мало со метална и електротехничка стока; трговија на мало со огрев и градежни материјали, бои, лакови и хемикалии; трговија на полемо со житарици и мелнички производи, зеленчук, овошје и преработки; трговија на големо со добиток и живина; трговија на големо со сурова кожа, волна и сл.

За обврските спрема трети лица Задругата во правниот промет одговара со целиот свој имот.

Задругарите — здружените основачи во правниот промет со трети лица одговараат во границите на своите парични емства од по 5.000 дин. и тоа за обврските настанати со нивното членство и 2 години по истапувањето од членството.

Лице овластено за застапување е Петковски Бранко, в. д. директор на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 459/84. (183)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 и 46/82), Собранието на општината Гевгелија

ОБЈАВУВА

дека ќе врши избор — реизбор на еден судија во Општинскиот суд — Гевгелија

Кандидатите, покрај општите услови, треба да ги исполнуваат и условите предвидени во членот 91 од Законот за редовните судови.

Пријавите со потребните документи, кандидати-те да ги достават до Собранието на општината, комисија за избори и именувања, во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето во весникот „Нова Македонија“.

Бр. 01-499/1
6 јули 1984 година
Гевгелија

ИЗЛЕГОА ОД ПЕЧАТ ЗБИРКИТЕ:

ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

со Законот за дополние на Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/83)

Цена 240 д.

ЗАКОН

ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

со објаснувања и судска практика и со обрасци
— Второ дополнето издание —

Цена 400 д.

Се наоѓаат во печат:

ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ
НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАКАЈОТ НА
ПАТИШТАТА (Сојузен)

ЗАКОН ЗА БЕЗБЕДНОСТ
НА СООБРАКАЈОТ НА ПАТИШТАТА
(„Службен весник на СРМ“ бр. 21/84).

ЗАКОН
ЗА ОПШТОНАРОДНА ОДБРАНА

(„Службен весник на СРМ“ бр. 26/84).

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СФРЈ
СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА КРИВИЧНИОТ
ЗАКОН

(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 34/84).

КРИВИЧЕН ЗАКОН НА СРМ
СО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ
ЗАКОН

(„Службен весник на СРМ“ бр. 23/84) со објаснувања
и со предметен регистар на поимите
— Второ изменето издание —

Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје, а уплати се вршат на жиро сметка 40100-603-12498.

Согласно член 61 и 67 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ број 35/73) и член 25 и 26 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ број 24/74), Работната организација „Јака .80“ — Радовиш

распишува

КОНКУРС

за подобност на изведувачите и собирање понуди за изведување на работите за изградба на системот за наводнување во месноста „Прналија“ — Радовиш

1. Предмет на конкурсот се:
 - земјени работи,
 - монтерски работи,
 - бетонски работи.
2. Ориентациона вредност на работите е 12.000.000 динари.
3. Рок за завршување на работите е 2 месеци.

4. За утврдување најповолен изведувач инвеститорот ги утврдува следните критериуми кои понудувачот е должен да ги наведе во својата понуда:

— цена за изведување на објектот, со единични фиксни цени,

— рок за изведување — фиксен,

— пресметка на работите по систем „клуч во рака“ или според изведбени количини,

— доказ за обезбеденост на материјалите (минимум — позитивна порачка потврдена од производителот),

— евентуалните дополнителни работи ќе се пресметуваат со единичните фиксни цени.

5. Писмените пријави — понудите треба да содржат:

— фирма (назив и точна адреса на организацијата),

— препис од регистрацијата и

— податоци за стручните кадри и механизацијата.

6. Понудите се доставуваат на адреса: Р. О. „Јака 80“, Скопје, Поштенски фах 279, во рок од 10 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

7. Заинтересираните организации на здружен труд, во предвидениот рок за поднесување на понудите, можат да се запознаат со инвестиционо-техничката документација секој ден од 6—14 часот, во просториите на инвеститорот на ул. „50-та дивизија“ — бб, Скопје.

8. Најподобиот понудувач ќе биде избран во рок од 10 дена од денот на истекот на конкурсот.

СОДРЖИНА

Страна

334. Одлука за користење на средствата на солидарноста на Социјалистичка Република Македонија за отстранување на последиците од елементарни непогоди — — —	569
335. Правилник за приправничкиот стаж и за стручните испити на здравствените работници — — — — —	569
336. Правилник за спроведување на одредени одредби од Законот за земање и пресадување делови од човековото тело заради лекување — — — — —	575
337. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 5/84 од 20 јуни 1984 година — —	576
338. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 28/84 од 31 мај 1984 година — —	576
339. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 151/83 од 6 јуни 1984 година — —	577
340. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 92/84 од 6 јули 1984 година — —	579
341. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 102/84 од 13 јуни 1984 година — —	579
342. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 27/84 од 6 јуни 1984 година — —	580
343. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 222/82 од 13 јуни 1984 година — —	580
344. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 139/83 од 13 јуни 1984 година — —	581
345. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 27/83 од 13 јуни 1984 година — —	581

Општи акти на самоуправните интересни заедници

КИЧЕВО

265. Одлука за намалување на стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1984 година — — — — —	582
--	-----